




LEVEL 4

1 2 3 4 5

03254 - 0379



Tank Hunter Sd.Kfz. 184 ELEFANT








Beiliegenden Sicherheitstext beachten / Please note the enclosed safety advice

- Ⓒ Beiliegenden Sicherheitstext beachten und nachschlagbereit halten.
- Ⓓ Please note the enclosed safety advice and keep safe for later reference.
- Ⓔ Respecter les consignes de sécurité ci-jointes et les conserver à portée de main.
- Ⓕ Houdt u aan de bijgaande veiligheidsinstructies en hou deze steeds bij de hand.
- Ⓖ Seguire le avvertenze di sicurezza allegate e tenerle a portata di mano.
- Ⓗ Observar y siempre tener a disposición este texto de seguridad adjunto.
- Ⓜ Ter em atenção o texto de segurança anexo e guardá-lo para consulta.

- Ⓞ Overhold vedlagte sikkerhedsanvisninger og hav dem liggende i nærheden.
- Ⓢ Ha alltid vedlagt sikkerhetstekst klar til bruk.
- Ⓤ Beakta bifogad säkerhetstext och håll den i beredskap.
- Ⓡ Huomioi ja säilytä ohjeiset varoitukset.
- Ⓢ Соблюдайте технику безопасности, сохраняйте инструкцию для дальнейших обращений.
- Ⓡ Przestrzegaj załączono go tekstu dotyczącego bezpieczeństwa i miej go zawsze pod ręką.
- Ⓒ Dodržujte tento příložený bezpečnostní text a mějte ho po ruce.
- Ⓓ A mellékelt biztonsági szöveget vegye figyelembe és tartsa fellelőzásra készen.

- Ⓢ Respektujte příložený bezpečnostný text a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Ⓢ Respectati textul de siguranță atașat și păstrați-l la îndemână.
- Ⓢ Спазвайте приложениа текст за безопасност и го дръжете под ръка за справки.
- Ⓢ Priročena varnostna navodila izvajajte in jih hranite na vsem dostopnem mestu.
- Ⓢ Абетунолуи оос то суурирлүво келлүво аараллас кал фүлдүтө то уотө вэ аватрүхөтө ое ауто ототө хрөидтөт.
- Ⓢ Eklektiküvenlik talimatlarını dikkate alıp, bakabileceğiniz bir sekilde muafaza ediniz.

© 2017 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde. A subsidiary of Hobbico, Inc.
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. www.revell.de



Weitere Tipps und Tricks.
 Additional tips and tricks.
 Conseils et astuces supplémentaires.
 Andere tips en trucs.
 Ulteriori consigli e suggerimenti.
 Consejos y sugerencias adicionales.
 Mais dicas e truques.

Flere tips og tricks.
 Flere tips og tricks.
 Ytterligere tips och tricks.
 Lisää vinkkejä ja niksejä.
 Додаткові поради і хитрощі.
 Dalsze wskazówki i sugestie.
 Další tipy a rady.
 További ötletek és fogások.
 Dalsie tipy a triky.
 Alte sfaturi și trucuri.

Други полезни съвети и трикове.
 Nadaljni nasveti in zvijazke.
 Προσθετες συμβουλές και κόλποι.
 Diger sfaturiile ve ipuçları.

www.revell.de

- | | | | |
|-----|-------------------|-----|-------------|
| 32a | Wahlweise | 32a | Választható |
| 32b | Optional | 32b | Alternatív |
| 32c | Facultatív | 32c | Alternatív |
| 32d | Naar keuze | 32d | Választható |
| 32e | Facultatívemente | 32e | Választható |
| 32f | Optional | 32f | Alternatív |
| 32g | Optional | 32g | Alternatív |
| 32h | Válgrítt | 32h | Választható |
| 32i | valgrítt | 32i | Választható |
| 32j | valgrí | 32j | Választható |
| 32k | Valinnaisesti | 32k | Választható |
| 32l | Ha valloop | 32l | Választható |
| 32m | Opціональні | 32m | Választható |
| 32n | Voliteľné | 32n | Választható |
| 32o | Választás szerint | 32o | Választható |
| 32p | Alternatívne | 32p | Választható |
| 32q | Optional | 32q | Választható |
| 32r | Ha valloop | 32r | Választható |
| 32s | izbirno | 32s | Választható |
| 32t | Гіпообавні | 32t | Választható |
| 32u | Opisovne | 32u | Választható |



- | | | | |
|----|--|----|---|
| 66 | Gleichen Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen. | 66 | повторить также же действие на противоположной стороне. |
| 67 | Repeat same procedure on opposite side. | 67 | повторить те же czynności po przeciwniej stronie. |
| 68 | Opérer de la même façon sur l'autre face. | 68 | Sleiny postup opakujte na protilahlé strane. |
| 69 | Bezdelijde handeling herhalen aan de tegenoverliggende kant. | 69 | Ismetelje meg a műveletet az ellentétes oldalon. |
| 70 | Ripetere il procedimento dall'altra parte. | 70 | Rovaký postup zopakujte na protilahlé strane. |
| 71 | Ripetere il mismo procedimento en el lado contrario. | 71 | Repeat all steps proceden pe latră opusă. |
| 72 | Repéter algundts procedimēto no lado oposto. | 72 | Enak postopek sčinjate stříkni na sprotivopoložnata strana. |
| 73 | Gentag proceduren på den modstående side. | 73 | Enak postopek ponovite na nasprotni strani. |
| 74 | Gjenta samme forløp på motsatte side. | 74 | Enak postopek my. lada diaľkovača otv. avylnyť plánujú. |
| 75 | Uprepa samita proces na potovala sidu. | 75 | Аynı işlem adımımları diğer tarafta aynı avylnyň. |
| 76 | Toista menettelyä vastakkaisella puolella. | 76 | |




- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|---|
| 135 | Mit Klebeband fixieren. | 135 | Зафіксувати ліпком лентой. |
| 136 | Attach with adhesive tape. | 136 | Застосовувати ліпком лентой. |
| 137 | Fixer à l'aide de ruban adhésif. | 137 | Прzymocować za pomocą taśmy samoprzylepnej. |
| 138 | Mit plakband vastzetten. | 138 | Pripevniť lepiaci páskou. |
| 139 | Fissare con nastro adesivo. | 139 | Rogtízse ragasztószalaggal. |
| 140 | Fixar con cinta adhesiva. | 140 | Fixujte lepiacou páskou. |
| 141 | Fixar con fita adesiva. | 141 | Fixati cu banda adezivă. |
| 142 | Fästgör med tape. | 142 | Фиксируйте с тиско. |
| 143 | Fest med tape. | 143 | Притітуйте з ліплим тратком. |
| 144 | Fixera med tejp. | 144 | Застосувайтє колапніку тавіа. |
| 145 | Kinnita liimainahalla. | 145 | Yapıştırma bandı ile sabitleyin. |







- | | | | |
|-----|------------------|-----|---------------|
| 92 | Nicht enthalten | 92 | Не е содржана |
| 93 | Not found | 93 | Не е вклучена |
| 94 | Non included | 94 | Не е вклучена |
| 95 | Behoort niet tot | 95 | Не е вклучена |
| 96 | Not included | 96 | Не е вклучена |
| 97 | Not included | 97 | Не е вклучена |
| 98 | Nao incluido | 98 | Не е вклучена |
| 99 | Medfølger ikke | 99 | Не е вклучена |
| 100 | Ikke inkludert | 100 | Не е вклучена |
| 101 | Ngar e | 101 | Не е вклучена |
| 102 | Ei sisalla | 102 | Не е вклучена |
| 103 | He eoderjiz | 103 | Не е вклучена |
| 104 | Nie wchodzi w | 104 | Не е вклучена |
| 105 | Nem obseženo | 105 | Не е вклучена |
| 106 | Nem tartalmaz | 106 | Не е вклучена |
| 107 | Neobsahuje | 107 | Не е вклучена |
| 108 | Nu este inclus | 108 | Не е вклучена |
| 109 | He se vključna | 109 | Не е вклучена |
| 110 | Ni prilženo | 110 | Не е вклучена |
| 111 | Автер пера | 111 | Не е вклучена |
| 112 | termov | 112 | Не е вклучена |



- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| BE Beispiel: mischen | RU Пример: смешивание |
| GB Example: mixing | PL Przykład: mieszac |
| FR Exemple: mélanger | CZ Příklad: míchat |
| NL Voorbeeld: mengen | NO pelda: keverés |
| IT Esempio: mescolare | SK Příklad: miešanie |
| ES Ejemplo: mezclar | NO Exemplu: |
| PT Exemplo: misturar | amestecare |
| GR Εξempel: blandir | BS Пример: смешивание |
| NO Eksempel: blanding | SI Primer: mešanje |
| SE Exempel: blanda | TR Karışdırma |
| FI Esimerkki: | ανάρτηση |
| sekoittaminen | OR Örnek: karıştırma |





- HU Szükségtelen alkatrészek.
 SK Nepotrebné diely.
 RO Piese care nu sunt necesare.
 BG Ненужни детайли.
 SI Nepotrební deli.
 GR Μη χρησιμοποιούμενα μέρη.
 TR Gereklisi olmayan parçalar.

Need spare parts?

No problem. Contact Revell Service with the item number and part numbers you need: service@revell.de or Revell GmbH, Unit 10, Old Airfield Industrial Estate, Cheddington Lane, Tring, Herts. HP23 40R, Great Britain.*


*We request your understanding that a warranty can only be accepted for current articles which have been purchased in the last 24 months. Orders for spare parts may also be subject to costs for packaging and shipping. You will be notified in advance by our Service department if such costs are incurred. The offer can then be accepted or rejected. We will not be able to process any postal requests unless correct postage has been applied to mailing! This direct service applies to the countries: Germany, Benelux, Austria, France, and the United Kingdom. Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer.

Hebt u reserveonderdelen nodig?


Geen probleem! Neem eenvoudig contact op met de klantenservice van Revell en geef ons het artikel- en onderdeelnummer door. U kunt ons bereiken op service@revell.de of per post: Revell GmbH, Afdeling X, Henschelstr. 20-30, 32257 Bünde.

*Wij vragen uw begrip voor de omstandigheid, dat er alleen garantie kan worden geboden voor actuele artikelen, die in de afgelopen 24 maanden zijn gekocht. Met het bestellen van reserveonderdelen kunnen kosten gemoeid zijn, bijv. voor verpakking en verzending. U wordt vooraf schriftelijk door onze klantenservice op de hoogte gesteld als er kosten zouden ontstaan. Het aanbod kan dan worden aangenomen of afgewezen. Wij nemen geen ongefrankeerde bestellingen van reserveonderdelen aan! Deze rechtstreekse service wordt verleend in de landen Duitsland, de Benelux, Oostenrijk, Frankrijk en Groot-Brittannië. Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem hiervoor contact op met uw verkoper.


1





2




3



4










5


6



6X




[illegible]




18




19




20




21



22









23




21






29




28


30




31



32




33







34




35




36




38




37




39




40




41




42




43




44



45




46



47





48




49




50




51




52




53



54




55





1st Company of the 653rd Heavy Panzerjäger Battalion,
Soriano al Cimino, Italy, 27/06/1944



A
B
C

